



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3770 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ
91001 - СКОПЈЕ, п.факс 51

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Понеделник, 3 октомври 1988
Скопје
Број 38

Год. XLIV

Претплатата за 1988 година изнесува 26.000 динари. Овој број чини 300 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

722.

Врз основа на став 2 од член 18 од Законот за ловство („Службен весник на СРМ“ бр. 5/73), Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство донесува

НАРЕДБА ЗА ЗАБРАНА НА ЛОВ НА ЗАЈАК, ПОЛСКА ЕРЕБИЦА И ЕРЕБИЦА КАМЕЊАРКА

I
Заради неповолните климатски услови (долготрајна суша и високи температури) во текот на целата година кои неповолно се одразија на животот и развојот на дивечот, се забранува лов на зајак, полска еребица и еребица камењарка, до 31. X. 1988 година.

II
Оваа наредба влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 14-2465/1
1 октомври 1988 година
Скопје

Претседател
на Републичкиот комитет за
земјоделство, шумарство и
водостопанство,
м-р Богдан Тодоровски, с. р.

723.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 7 септември 1988 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 2 став 2 под а) од Правилникот за испраќање на специјализација и субспецијализација на високостручни здравствени работници и соработници, донесен од Работничкиот совет на Работната организација Медициноки центар во Струмица на седницата одржана на 11 септември 1987 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената организација, на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 81/88 од 8 јуни 1988 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одредбите од актот означен во точката 1 од ова решение затоа што се постави прашањето за нивната согласност со уставното начело на еднаквоста и член 181 став 2 од Законот за здравствена заштита, односно неговата спротивност со член 133 став 1 и 3 точка 6 од Законот за здружениот труд.

4. На седницата Судот утврди дека во член 2 став 2 под а) од Правилникот е предвидено дека при изборот на кандидатите за специјализација предност ќе имаат кандидатите кои порано се вработени во Медицинскиот центар во Струмица.

5. Според Оддел II став 1 алинеја 9 од Основните начела на Уставот на СР Македонија неприкосновената основа на положбата на човекот, покрај другото, ја сочинуваат и еднаквоста на правата, должностите и одговорностите на луѓето, а согласно, пак, член 133 став 1 и 3 точка 6 од Законот за здружениот труд правата и обврските на работниците за образование и усовршување, работниците, во самоуправниот општ акт со кој се уредува работниот однос, ги утврдуваат слободно и рамноправно.

Според член 181 став 2 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83, 43/85 и 50/87) здравствените организации и другите самоуправни организации и заедници со самоуправен општ акт ги утврдуваат критериумите и постапката за избор на кандидати за специјализација, како и правата, обврските и одговорностите на избраните кандидати спрема здравствената организација и заедница, а во ставот 3 од овој член е предвидено дека предност при одобрување на специјализација има здравствениот работник кој поминал три години на работа во здравствена станица на село.

Меѓутоа, при утврдувањето критериумите за приоритет не може да се повредува уставното начело и законски одредби за еднаквоста односно рамноправноста на работниците и да не се почитуваат со закон утврдените приоритети.

Со оглед на тоа што во оспорениот член од Правилникот е предвидено предност за добивање на специјализација, да имаат кандидатите кои се порано вработени во Медицинскиот центар во Струмица односно нееднакво се вреднува работниот стаж остварен во Медицинскиот центар во Струмица, и надвор од него, Судот утврди дека тој не е во согласност односно дека е во спротивност со означените уставни и законски одредби.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 81/88
7 септември 1988 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

724.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 14 септември 1988 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за заедничките основи и мерила за уредување на односите во стекнувањето на доходот и чистиот доход и распределба на средствата за лични доходи, заедничка потрошувачка и други лични примања и надоместоци и Бодовната листа бр. 02-215 за вреднување на работите и работните задачи на Центарот за унапредување на индивидуалното земјоделство во Охрид, донесени од Советот на Центарот на 9 ноември 1987 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означениот Центар на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 95/88 од 15 јуни 1988 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на актите означени во точката 1 од оваа одлука, затоа што не се донесени во постапка предвидена со закон.

4. На седницата Судот утврди дека оспорените акти се донесени од Советот на Центарот на 9-ноември 1987 година.

Согласно член 438 од Законот за здружениот труд работниците во основната организација со референдум, покрај другото, одлучуваат и за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи.

Со оглед на тоа што со оспорените акти се утврдени основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи, и се донесени од Советот на Центарот, а не со референдум, Судот утврди дека тие акти се во спротивност со член 438 од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 85/88

14 септември 1988 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

725.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки на седницата одржана на 7 септември 1988 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 11 став 2 од Правилникот за внатрешна организација и систематизација на работите и работните задачи на работниците во Стопанска банка — Здружена банка во Скопје, донесен со референдум на 15 јануари 1987 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Стопанска банка на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје со предлог поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на член 11 став 2 од актот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што не е во согласност со член 6 од Законот за работни односи и е во спротивност со член 133 од Законот за здружениот труд.

4. На седницата Судот утврди дека во член 11 став 2 од Правилникот е предвидено видот, степењот, насоката на стручната подготовка знаењето на странски јазик, положен посебен стручен испит односно соодветен испит или звање и други услови потребни за вршење на одделни работи и работни задачи да ги утврдува Работничкиот совет со одлуката за огласување на потребата од извршители за вршење на работите и работните задачи.

5. Во член 6 од Законот за работни односи („Службен весник на СРМ“ бр. 45/77, 3/83 и 42/85) и во член 133 став 3 од Законот за здружениот труд е предвидена обврска работниците со самоуправниот општ акт со кој се уредува работниот однос да ги утврдат и условите што работникот треба да ги исполнува за вршење на определени работи односно работни задачи што во основната организација се вршат според нејзината дејност и природа, технологијата и другите услови на трудот.

Со оглед на тоа што со оспорениот член 11 став 2 од Правилникот е дадено овластување на работничкиот совет на Банката со посебна одлука од слу-

чај до случај да ги утврдува посебните услови за извршување на работите и работните задачи, иако според законот тие услови треба да бидат утврдени однапред во самоуправниот општ акт со кој се уредува работниот однос, Судот утврди дека оспорената одредба не е во согласност со член 6 од Законот за работни односи и дека е во спротивност со член 133 став 3 точка 1 од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 91/88

7 септември 1988 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

726.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 7 септември 1988 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување уставноста и законитоста на член 15 и 16 од Правилникот за утврдување на критериумите за глобална распределба, како и утврдување на условите, начинот и приоритетот за здружување на средства за изградба на станови во лична сопственост, донесен од Собранието на Здружената самоуправни заедница на станувањето на град Скопје на 26. VI. 1985 година („Службен гласник на град Скопје“ бр. 12/85).

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената самоуправни интересна заедница, на начин определен за објавување на самоуправните општи акти.

3. Републичкиот општествен правобранител на самоуправувањето од Скопје, со предлог поднесен до Уставниот суд на Македонија, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на член 15 и 16 од Правилникот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што со нив се утврдува надлежност на органите во организациите на здружениот труд и други самоуправни организации и заедници да го утврдуваат приоритетот на работниците за здружување средства за изградба на стан според условите и критериумите што не се утврдени во самоуправниот општ акт на тие организации и заедници, туку со правилник на Здружената самоуправни интересна заедница за станување на град Скопје, што не било во согласност со член 118 од Уставот на СР Македонија и било во спротивност со член 468 од Законот за здружениот труд.

4. На седницата Судот утврди дека со означениот правилник, меѓу другото, се утврдени услови, критериуми и постапка за утврдување приоритет за здружување на сопствени средства на работните луѓе во организациите на здружениот труд и други организации и заедници заради стекнување стан во лична сопственост, чија изградба ја организира и реализира Здружената самоуправни интересна заедница на станувањето на град Скопје. Во оспорениот член 15 од Правилникот е предвидено дека одлуката со која се утврдува правото на предимство за здружување средства за изградба на стан во лична сопственост ја донесува надлежен орган утврден со самоуправниот општ акт на самоуправните организации и заедници за доделување на стански и кредити. Според член 16 од Правилникот здружувачите незадоволни од одлуките на првостепениот орган имаат право на приговор до второстепениот орган утврден со самоуправниот општ акт за доделување стански и кредити, во рок од 5 дена од денот на објавувањето на приори-

тетна листа на огласна табла на самоуправната организација — заедница.

Инаку, согласно член 10 и 11 од Правилникот приоритетот на здружувачите се утврдува според условите и критериумите утврдени во означениот правилник, откако претходно ќе се изврши глобална распределба на станите за оваа намена на организациите и заедниците каде што работат здружувачите.

5. Во член 118 од Уставот на СР Македонија и член 468 од Законот за здружениот труд е утврден делокругот односно надлежноста на работничкиот совет на организацијата на здружениот труд во вршењето на функциите на управување со работата и работењето на организацијата на здружениот труд, со тоа што е предвидено дека работничкиот совет врши и други работи утврдени со самоуправната спогодба, статутот и другите самоуправни општи акти на организацијата.

Во член 135 став 1 и 2 од Законот за здружениот труд, пак, е утврдена надлежноста на работничкиот совет односно на комисија што тој ќе ја формира, да одлучува за остварување на поединечните права и обврски што работниците ги остваруваат во основната организација на здружениот труд, а кои, според член 133 од Законот за здружениот труд, се уредуваат со самоуправни општи акти на основната организација, доколку со самоуправна спогодба не е предвидено дека се остваруваат во повисоки облици на здружување на трудот и средствата.

Според тоа, од изложените одредби произлегува дека со Уставот, со закон и со самоуправните општи акти на основните организации се утврдува надлежноста на работничкиот совет односно комисијата да одлучува за остварување на оние права и обврски на работните луѓе што се остваруваат во основната организација.

Меѓутоа, според член 54 став 2 од Уставот на СР Македонија со самоуправната спогодба, статутот и други самоуправни општи акти на самоуправната интересна заедница се уредуваат правата, обврските и одговорностите во задоволувањето на личните и заедничките потреби и интереси на работните луѓе што непосредно или преку своите основни организации и заедници ги остваруваат во тие заедници. Притоа, во самоуправните интересни заедници се уредуваат заедничките интереси во најразлични области, па и во станбената област, во кои, согласно член 57 од Уставот, работните луѓе односно организациите на здружениот труд, здружувајќи средства за станбена изградба, ги задоволуваат своите лични и заеднички потреби и интереси во станбената област.

Во конкретниот случај, според мислењето на Судот, со оспорениот правилник се уредуваат права на работните луѓе и граѓаните што се остваруваат во самоуправната интересна заедница за станување, а не во своите основни организации и заедници, со утврдување критериуми за глобална распределба, како и услови, критериуми и приоритет за здружување на средства за изградба на станови во лична сопственост. Поради тоа, Судот смета дека со оспорените членови 15 и 16 од Правилникот, во кои е предвидено приоритет за здружување на средствата да го утврдуваат органите во организациите на здружениот труд и другите заедници и тоа според одредбите од овој правилник, не се утврдува надлежноста на органите во организациите и заедниците да одлучуваат за права на работните луѓе што произлегуваат од самоуправните општи акти на тие организации и заедници, туку, во смисла на член 54 став 1 и член 57 од Уставот, со нив се утврдува начинот на заедничкото уредување и остварување на меѓусебните права и обврски на работните луѓе и граѓани во рамките на самоуправната интересна заедница, заради задоволување на нивните лични и заеднички потреби и интереси во станбената област.

Врз основа на изнесеното, Судот утврди дека оспорените членови 15 и 16 од Правилникот не се несогласност со член 118 од Уставот односно не се

во спротивност со член 133, 135 точка 1 и 2 и 468 од Законот за здружениот труд, поради што одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 265/86

7 септември 1988 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

727.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 21 септември 1988 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 5 од Правилникот за измени и дополнувања на Правилникот за работни односи, донесен од Советот на Централното основно училиште „Герас Цунев“ во село „Просениково, општина Струмица, на 9 октомври 1987 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означеното училиште на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 55/88 од 25 мај 1988 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на член 5 од актот означен во точка 1 од оваа одлука, затоа што е предвидено Правилникот да влезе во сила од наредниот ден по усвојувањето, без да се предвиди негово објавување.

4. Судот на седницата утврди дека во член 5 од означениот правилник е предвидено актот да се применува од наредниот ден по усвојувањето.

Според член 260 став 2 од Уставот на СР Македонија и член 551 од Законот за здружениот труд самоуправните општи акти не можат да се применуваат пред да се објават на соодветен начин.

Со оглед на тоа што во оспорениот член 5 од Правилникот е предвидено тој да се применува наредниот ден по усвојувањето, а не по објавувањето на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти, Судот утврди дека тој не е во согласност односно е во спротивност со означените уставни и законски одредби.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 55/88

21 септември 1988 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

728.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 7 септември 1988 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 17 од Правилникот за заедничките критериуми и мерила за решавање на станбените потреби на работниците на Работната организација Медицински центар — Штип, донесен со референдум на 26 јуни 1987 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената организација, на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 78/88 од 15 јуни 1988 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на член 17 од актот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што работниот придонес на работникот се изразува само преку степенот на стручната подготовка.

4. На седницата Судот утврди дека во член 17 од Правилникот, работниот придонес на работникот се изразува само во зависност од степенот на стручната подготовка.

Според член 42 и 42-а од Законот за станбени односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73, 14/75 и 27/86) работниците во основните организации на здружен труд, со самоуправен општ акт, ги определуваат основите и мерилата за утврдување редот на првенство за доделување на стан во општествена сопственост.

Тргнувајќи од член 13 од Уставот на СР Македонија, според кој, трудот и резултатите од трудот ја определуваат материјалната и општествената положба на човекот врз основа на еднакви права и должности, Судот смета дека придонесот во работата е еден од основите преку кој се изразува споменатото

уставно начело, и затоа тој секогаш е неопходен да се предвиди при утврдување на редот на првенството за доделување на стан во општествена сопственост, заедно со други основи преку кои се изразува уставното начело на заемност и солидарност, утврдено во Оддел II став 3 алинеја 6 од Уставот на СР Македонија.

Со оглед на тоа што во конкретниот случај стручната подготовка е предвидена како единствен основ за изразување на придонесот во работата, без да се предвидат и другите основи преку кои реално се изразува придонесот на работата, Судот утврди дека оспорениот член не е во согласност со наведените уставни и законски одредби.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 78/88
7 септември 1988 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

226.

Врз основа на член 142 точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ број 3/84 и 33/86), а во врска со член 31 став 1 и член 56 и 57 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ број 18/83 и 4/87), член 73 и 75 став 2 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија и член 2 од Општествениот договор за усогласување на пензиите во СР Македонија, Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 22 септември 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА АКОНТАТИВНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ПАРИЧНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ СО ДВИЖЕЊЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ВО РЕПУБЛИКАТА ВО 1988 ГОДИНА

Член 1

Старосните, инвалидските и семејните пензии, материјалното обезбедување на вдовица односно вдовец, паричните надоместоци за пензија остварени во странство и паричните надоместоци во врска со правото на преквалификација или доквалификација и соодветно вработување на инвалидите на трудот со преостаната работна способност, се усогласуваат со движењето на номиналните лични доходи во 1988 година за 97,08 насто.

Пензиите и паричните надоместоци усогласени според одлуките за аконтативно усогласување на пензиите и паричните надоместоци со движењето на номиналните лични доходи во Републиката во 1988 година („Службен весник на СРМ“ бр. 8/88, 15/88 и 26/88) до процентот од став 1 на овој член се усогласуваат уште за 22,08 насто.

Член 2

На учесниците во НОВ од пред 9 септември 1943 година на кои пензијата е определена од гарантирана пензиска основа, усогласувањето од член 1 на оваа одлука ќе се изврши на износот на гарантираната пензија.

Усогласувањето од член 1 на оваа одлука ќе се изврши и на пензиите определени според пензискиот стаж и личниот доход на корисниците на најнизок износ на пензија и додаток на пензијата.

Член 3

Со процентот од член 1 на оваа одлука се усогласуваат и највисоките пензии остварени заклучно со 30 јуни 1988 година.

Највисоките пензии остварени по 30 јуни 1988 година се зголемуваат до износот на пензијата определена врз основа на остварените лични доходи и навршениот пензиски стаж, но најмногу до износот на највисоката пензија во 1988 година зголемен за процентот од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Усогласувањето од член 1 на оваа одлука припаѓа на оите пензии, освен на пензиите на корисниците чија последна година од работата во смисла на член 25 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување е 1988 година, односно во чија пензиска основа се засметани целосно или делумно личните доходи, односно основици на осигурувањето остварени во 1988 година.

Член 5

Дел од усогласувањето од член 1 на оваа одлука припаѓа и на пензиите на корисниците на пензија од органите на управата надлежни за внатрешни работи и семејните пензии изведени по таа основа сразмерно на бројот на месеците од 1988 година во која примале пензија согласно член 137 став 2 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ број 37/80) како и на пензиите на работниците во казнено-поправните и воспитно-поправните домови и семејните пензии изведени по таа основа сразмерно на бројот на месеците од 1988 година во која примале пензија согласно член 73-а од Законот за извршување на санкциите за кривични дела и стопански престапи („Службен весник на СРМ“ бр. 19/79 и 35/86).

Член 6

Како основица за определување износот на усогласувањето од член 1 на оваа одлука се зема износот на пензијата, материјалното обезбедување, односно паричниот надоместок, усогласен според порастот на номиналните лични доходи во Републиката во

1987 година што на корисникот му припаѓа од 1 јануари 1988 година.

Член 7

Пензијата со додатокот на носител на „Партизанска споменица 1941“ со усогласувањето од член 1 на оваа одлука не може да го надмине износот определен според член 9 став 3 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“.

Член 8

Усогласувањето на пензиите и паричните надоместоци според оваа одлука ќе се изврши по службена должност, без донесување на решение.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година.

Бр. 02-2742/1

22 септември 1988 година

Скопје

Претседател,

Олгица Богатиновска, с. р.

227.

Врз основа на член 142 точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84 и 33/86), а во врска со член 31 став 1 и член 56 и 57 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83 и 4/87), член 73 и 75 став 2 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија и член 2 од Општествениот договор за усогласување на пензиите во СР Македонија, Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 22 септември 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ГРАНИЧНИОТ ИЗНОС НА НАЈНИСКОТО ПЕНЗИСКО ПРИМАЊЕ ОД 1 ЈУЛИ 1988 ГОДИНА

Член 1

Граничниот износ на најниското пензиско примање кој служи за определување правото на додаток на пензијата се определува во висина од 170 300 динари, сметано од 1 јули 1988 година.

Член 2

На досегашните корисници на додаток на пензијата по службена должност ќе им се определи нов износ на додаток на пензијата според износот од член 1 на оваа одлука.

Член 3

При признавањето право на додаток на пензијата се зема во предвид граничниот износ на најниското пензиско примање определено со оваа одлука и усогласената пензија определена според стабот и личниот доход согласно донесените одлуки за усогласување на пензиите до денот на призналото право.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јули 1988 година.

Бр. 02-2743/1

22 септември 1988 година

Скопје

Претседател,

Олгица Богатиновска, с. р.

228.

Врз основа на член 28 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ број 18/83, 4/87) и член 142 став 1 точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ број 3/84 и 33/86), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 22 септември 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА НАЈНИЗОК ИЗНОС НА ПЕНЗИЈА ОД 1 ЈУЛИ 1988 ГОДИНА

Член 1

Најнискиот износ на пензија сметано од 1 јули 1988 година се определува во висина од 92830 динари.

Член 2

Исплатата на најнискиот износ на пензија од член 1 на оваа одлука припаѓа без оглед на последната година од која се земени личните доходи во пензиската основа.

Член 3

Исплатата на најнискиот износ на пензија од член 1 на оваа одлука ќе се врши по службена должност, без донесување на решение.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јули 1988 година.

Бр. 02-2744/1

22 септември 1988 година

Скопје

Претседател,

Олгица Богатиновска, с. р.

229.

Врз основа на член 7 од Општествениот договор за усогласување на пензиите во Социјалистичка Република Македонија до 1990 година, Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 22 септември 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЕДНОКРАТНО ПАРИЧНО ДАВАЊЕ

Член 1

На корисниците на пензија до граничниот износ на најниското пензиско примање за 1988 година во износ од 170.300 динари, им се определува еднократно парично давање и тоа

— 50.000 динари на корисниците на најнизок износ на пензија и на корисниците кои со пензијата користат додаток на пензијата и

— 30.000 динари на корисниците на пензија чија пензија е пониска од граничниот износ на најниското пензиско примање, а не користат додаток на пензијата.

Член 2

Еднократното парично давање припаѓа на сите корисници од член 1 на оваа одлука затечени на 30 септември 1988 година.

Член 3

Еднократното парично давање од член 1 на оваа одлука припаѓа на секој од корисниците на семејна делива пензија.

Член 4

Еднократното парично давање од член 1 на оваа одлука припаѓа и на корисниците на сразмерен дел на пензијата.

Член 5

Еднократно парично давање ќе се определи по службена должност, без донесување на решение, а ќе се исплати со пензиите за месец септември 1988 година.

Член 6

Исплатениот износ од член 1 на оваа одлука нема да се пресметува во износот на пензијата, односно додатокот на пензијата.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-2745/1

22 септември 1988 година

Скопје

Претседател,
Олгица Богатиновска, с. р.

230.

Врз основа на член 378 од Законот за здружениот труд (пречистен текст) и член 142 точка 16 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84 и 33/86), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 22 септември 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОСНОВАЊЕ РАБОТНА ЗАЕДНИЦА — ЦЕНТАР ЗА АВТОМАТСКА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИ

Член 1

За определени стручни работи од електронската обработка на податоците во областа на пензиското и инвалидското осигурување се основа посебна работна заедница со назив — Центар за автоматска обработка на податоци (во натамошниот текст: Центар).

Член 2

Центарот ќе врши електронска обработка на податоци од заеднички интерес и во областа на трудот, здравството и социјалната политика.

Извршувањето на работите од став 1 на овој член, меѓусебните права, обврски и одговорности корисниците ги регулираат со самоуправни спогодба.

Член 3

Основната дејност на Центарот е:

— проектирање и воведување на информативни системи засновани на примена на автоматската обработка на податоците;

— проектирање и програмирање на автоматска обработка на податоците за поодделни апликации и нивно воведување во експлоатацијата на електронскиот систем;

— подготвување на системски програми за поефикасно користење на електронскиот систем;

— пренос на податоците од влезните документи на магнетски медиуми и обработка на влезните податоци на електронскиот систем;

— давање стручна помош на корисниците на услугите при воведувањето на апликациите во автоматска обработка и обука на стручните кадри;

— вршење на правни и општи работи, економско-финансиски работи и работи на одржување.

Член 4

Центарот, доколку има капацитети и можности, по претходна согласност од Извршниот одбор на Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија (во натамошниот текст: Заедница), може да презема работи и на други организации и заедници.

Извршувањето на работите на други организации и заедници се врши врз основа на договор со утврдени обврски на двете страни.

Член 5

Корисниците на услугите на Центарот со самоуправни спогодба особено ги регулираат:

1) начинот на користењето на услугите;

2) условите, намената, начинот и роковите на вложувањето на средства;

3) условите, начинот и обврските за раскинување на договорените обврски;

4) начинот на усогласување на ставовите на заедничките работи;

5) составот и надлежностите на заедничкиот орган, застапеноста во бројот на членовите, начинот на избирањето и отповикувањето;

6) начинот на решавањето на споровите;

7) други заеднички работи врзани за услугите на Центарот.

Член 6

Центарот за секоја година изработува посебен финансиски план на приходи и расходи и завршна сметка во рамките на финансискиот план и завршната сметка на Заедницата.

Финансискиот план и завршната сметка за доходот на работната заедница ги донесува Работната заедница.

Извршените работи во Центарот се наплатуваат врз основа на реално утврдена калкулација и цена. Во цената се засметува пропишаната стапка на амортизација.

Финансиското работење се врши во согласност со постојните прописи.

Член 7

Корисниците на Центарот можат, за доопремување, унапредување и усовршување на опремата и технологијата, да вложуваат (инвестираат) средства.

Вложување на средства за работи од став 1 на овој член се врши врз основа на претходно подготвена програма.

Заедниците и организациите кои вложуваат средства за инвестиции во Центарот склучуваат самоуправни спогодба за заемните обврски, права и одговорности.

Член 8

Седиштето на Центарот е во Скопје.

Со Центарот и работниците во Работната заедница непосредно раководи директор.

Директорот на Центарот го именува Собранието на Заедницата врз основа на конкурс, по претходно прибавено мислење од Советот на Работната заедница.

Член 9

Во Работната заедница директорот на Центарот раководи со работите, се грижи за законитоста во работењето, дава насоки и ја организира работата, го координира процесот на работењето, се грижи за административните и финансиските работи, договара работи со трети лица, го застапува Центарот, се грижи за редот и дисциплината во работата, се грижи за обезбедување на општествената сопственост, се грижи за остварување на самоуправните права на работниците и врши други работи што му се ставени или стават во надлежност од Извршниот одбор и Собранието на Заедницата.

Директорот на Центарот во извршувањето на своите права, обврски и одговорности е одговорен на Собранието на Заедницата.

Член 10

Работниците во Работната заедница во Центарот склучуваат самоуправни спогодба за здружување на трудот во Работната заедница.

Работниците во Работната заедница во Центарот, во утврдена постапка, донесуваат статут и други самоуправни општи акти со кои се уредуваат работните односи.

Статутот на Работната заедница во Центарот влегува во сила по дадената согласност од Собранието на Заедницата.

Член 11

Во самоуправните општи акти работниците во Работната заедница во Центарот утврдуваат:

- самоуправни органи, изборот и отпикот на членовите, правата, обврските и овластувањата и др.
- меѓусебните права, обврски и одговорности,
- засновувањето на работен однос,
- видовите и обемот на работата,
- мерилата за стекнување на доходот на работниците,

— начинот и условите за издвојување на средства за лични доходи и за заедничка потрошувачка и начинот и условите за нивно користење и др.

— мерила и начин за вреднување на вложениот труд, резултатите и распределба на средствата за лични доходи, заедничка потрошувачка и др.

— одговорноста на работниците за извршување на работите,

— начинот на решавањето на меѓусебните спорови,

— кои податоци не се достапни на јавноста,

— мерки за општонародна одбрана и општествена самозаштита, и

— други прашања што самоуправно ги регулираат работниците во Работната заедница.

Член 12

Работниците на Центарот стекнуваат доход на Работната заедница од средствата што ги остваруваат за својата работа, зависно од видот, обемот и квалитетот на извршените задачи и договорот склучен со корисниците на услугите и според заедничките основи и мерила утврдени со општествен договор.

Доходот од став 1 на овој член го сочинуваат остварените средства за лични доходи и за заедничка потрошувачка.

Член 13

За извршување на работите односно работните задачи кои претставуваат обврска на работниците во Центарот се отстапуваат на користење следните средства:

1. Основни средства во СИЗ на ПИОМ

— Набавна вредност	488.750.247 дин.
— Отпишана вредност	92.550.002 дин.

од тоа:

а) Градежни објекти

— Набавна вредност	60.126.306 дин.
— Отпишана вредност	2.229.213 дин.

б) Опрема

— Набавна вредност	428.623.941 дин.
— Отпишана вредност	90.320.789 дин.

2. Ситен инвентар	1.101.218 дин.
3. Потрошен материјал	73.146.138 дин.
4. Парични средства на издвоена амортизација	92.550.002 дин.
5. Средствата за инвестиции предвидени со финансискиот план на Заедницата за 1988 година	124.000.000 дин.
6. Средствата издвоени за механиска обработка на пријавите М-4	150.000.000 дин.
7. Средства за лични доходи и обврски од доходот и чистиот доход до конституирањето на Центарот	360.330.580 дин.
8. Средства за обука на кадрите	6.000.000 дин.
9. Средства од заедничката потрошувачка дадени за кредити за	

решавање на станбените потреби на работниците во Одделението за АОП на Стручната служба на Заедницата во износ

2.044.196 дин.

10. Еден општествен стан доделен на работник од Одделението за АОП во вредност

20.453.506 дин.

Член 14

Отстапените средства за работа на работниците во Работната заедница во Центарот, како и оние средства за работа што ќе се обезбедуваат во текот на извршувањето на работите, односно работните задачи со средства од Заедницата, се средства за работа со кои управува Собранието на Заедницата и со нив ќе се постапува согласно постојните прописи.

Член 15

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-2746/1

22 септември 1988 година

Скопје

Претседател,
Олга Богатиновска, с. р.

231.

Врз основа на член 142 став 1 точка 4, а во врска со член 69, 70 и 71 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84 и 33/86), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 22 септември 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ИСХРАНА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ СО ПРЕЧКИ ВО ПСИХИЧКИОТ И ФИЗИЧКИОТ РАЗВОЈ И ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУДОТ ЗА 1988 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката за определување на надоместокот на трошоците за сместување и исхрана на деца и младинци со пречки во психичкиот и физичкиот развој и на инвалидите на трудот („Службен весник на СРМ“ бр. 8/88 и 26/88) член 4 се менува и гласи:

Висината на надоместокот за сместување и исхрана на деца и младинци со пречки во психичкиот и физичкиот развој заради стручно односно работно оспособување, односно преквалификација или доквалификација на инвалидите на трудот месечно изнесува по еден корисник и тоа:

Ред. бр.	ОРГАНИЗАЦИЈА	Трошоци за исхрана со интернатско сместување
1.	Завод за рехабилитација на деца со оштетен слух „Кочо Рацин“ — Битола	101.758
2.	Завод за професионална рехабилитација на младинци со оштетен вид „Димитар Влахов“ — Скопје	104.494
3.	Завод за рехабилитација на деца и младинци — Скопје	127.360
4.	Центар за професионална рехабилитација на младинци со оштетен слух „25 Мај“ — Скопје	100.435
5.	Центар за рехабилитација и образование „Македонија“ — Скопје	100.435
6.	Центар за специјално насочено образование „Искра“ — Штип	100.435

7. Работна организација за основно образование на децата од лесна и умерена попреченост во психофизичкиот развој со ученички дом „25 Мај“ — с. Ново Село и други специјални паралелки при основни училишта со интерматско сместување

100.435

Член 2

Во член 6 бројката „23.520“ се заменува со бројката „27.930“, а бројката „26.656“ со бројката „31.654“.

Член 3

Во член 7 бројката „53.312“ се заменува со бројката „63.308“.

Член 4

Во член 8 бројката „18.032“ се заменува со бројката „21.413“.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година.

Бр. 02-2749/1 Претседател,
22 септември 1988 година Олгица Богатиновска, с. р.
Скопје

Огласен гел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителот Рагип Дурие од Скопје, ул. „Мелничка“ бр. 25, против тужениот Рагип Кериман од Скопје, на привремена работа во Белгија, со непозната адреса на живеење. Вредност на спорот 20.000 динари.

Се повикува тужениот Рагип Кериман од Скопје, да се јави во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во овој суд или во истиот рок да ја достави својата точна сегашна адреса на живеење.

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена ќе биде застапуван од привремен старател.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, XI П. бр. 2234/88. (177)

Пред овој суд се води постапка за надомест на штета по тужбата на тужителот Ивановски Борис од Скопје, ул. „Фуштанска“ бр. 90-б, против тужениот Салихи Весел од Скопје, ул. „1119“ бр. 7, сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот Салихи Весел во рок од 60 дена да се јави во судот и да достави точна адреса на живеење. Доколку не постапи по налогот на судот во предвидениот рок од страна на судот ќе му биде поставен привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и обврски во постапката.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, VIII П. бр. 3389/86. (179)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово, се води постапка за исполнување на договор за купопродажба по предлог на тужителот Љазими Рамазан од Тетово, против тужениот Назми Јусуфи од Тетово, а сега живее во Турција, со непозната адреса.

Се повикува тужениот Назми Јусуфи од Тетово, во рок од 30 дена да се јави пред овој суд, да ја достави неговата адреса или постави свој полномошник. Во спротивно, по истекот на овој рок судот на

истиот ќе му постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, II. бр. 1173/88. (178)

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 925 од 2. VIII. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-1744-19-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Работната организација за основно воспитание и образование „Карпош“ О. Сол. О., со ООЗТ — Скопје, ООЗТ — ЦОУ „Боро и Рамиз“ с. Радуша — Г. Петров, со следните податоци: Се брише Алија Алиу досегашен в.д. директор, а се запишува Мамути Фадил како нов застапник в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 925/88. (262)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 961 од 8. IX. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-221-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на РО со следните податоци: Се запишува бришењето на Основното училиште „Кирил и Методиј“ со Ц. О., од с. Орашеч — Куманово, поради здружување со Основното училиште „Ванчо Миланов“ с. К'шане, со целосна одговорност, во ново Централно основно училиште „Кирил и Методиј“, Ц. О., с. Орашеч, општина, Куманово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 961/88. (263)

СОДРЖИНА

722. Наредба за забрана на лов на зајак, полска еребица и еребица камењарка —	743
723. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 81/88 од 7 септември 1988 година —	743
724. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 85/88 од 14 септември 1988 година —	743
725. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 91/88 од 7 септември 1988 година —	744
726. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 265/86 од 7 септември 1988 година —	744
727. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 55/88 од 21 септември 1988 година —	745
728. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 78/88 од 7 септември 1988 година —	745

Општи акти на самоуправните интересни заедници

СКОПЈЕ

226. Одлука за аконтативно усогласување на пензиите и паричните надоместоци со движењето на личните доходи во Републиката во 1988 година —	746
227. Одлука за определување на граничниот износ на најниското пензиско примање од 1 јули 1988 година —	747
228. Одлука за најнизок износ на пензија од 1 јули 1988 година —	747
229. Одлука за определување еднократно парично давање —	747
230. Одлука за основање работна заедница — Центар за автоматска обработка на податоци —	748
231. Одлука за измени на Одлуката за определување на надоместокот на трошоците за сместување и исхрана на деца и младинци со пречки во психичкиот и физичкиот развој или инвалидите на трудот за 1988 година —	749